

**ПРЕГЛЕД**  
на теми за изработка на магистерски труд прифатени од  
Наставно-научниот совет на Машински факултет во Скопје  
на седницата одржана на 30 март 2023 година

**МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ**

Ред. бр.	Име и презиме на кандидатот	Назив на темата		Име и презиме на менторот	Датум и бр. на Одлука на ННС/НС за прифаќање на темата
		на македонски јазик	на англиски јазик		
1.	Ефремчо Кујунџиев	Анализа и оптимирање на носечки решеткасти конструкции	Analysis and Optimization of Bearing Grid Structures	Проф. д-р Зоран Богатиноски	02-448/2 30.03.2023 год.
2.	Елена Лазова	Модел за оптимално интегрирање обновливи извори на енергија во системи за централно снабдување со топлина	Model for Optimal Integration of Renewable Energy Sources in District Heating Systems	Вон. проф. д-р Игор Шешо	02-341/2 30.03.2023 год.
3.	Симона Маловска	Индикатори за следење на процесот на континуирано подобрување во производна компанија	Indicators for Continuous Improvement Process Monitoring in Manufacturing company	Проф. д-р Мите Томов	02-396/2 30.03.2023 год.